

Врз основа на член 6 став 1 точка 3, член 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-д, член 13 став 1 алинеја 6 и 9 и член 20 од Законот за Бирото за развој на образованието („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/06, 142/08, 148/09, 69/13, 120/13, 148/13, 41/14, 30/16 и 64/18) и член 22 од Правилникот за внатрешна организација на Бирото за развој на образованието бр. 01-970/1

од 18.06.2015 година и бр. 01-1592/1 од 17.11.2021 година, в. д. директорот на Бирото за развој

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLICA Makedonija SE VEROJAT

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бирото за развој на образованието

MINISTRIJA ZA OBRAZOVANIE I NAUKA

Byroja e zhvillimit të arsimit

Бр.Nr. 01-260/2

3.2. 2022 год.

Правилник

за избор и акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усвршување на воспитно-образовниот кадар (наставниците и стручните соработници) во основните и средните училишта во Република Северна Македонија

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат постапката и поблиските критериуми за:

- избор и акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усвршување на воспитно-образовниот кадар (во натамошниот текст: наставници и стручни соработници) во основните и средните училишта,
- работата на Комисијата за избор на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усвршување на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта,
- начинот на бодирањето на поднесените пријави,
- склучување договор со акредитираните установи, институции и други правни лица за спроведување на акредитираните програми за обука за професионално усвршување на наставниците и стручните соработници во училиштата,
- издавање Каталог на акредитирани програми за обука на наставници и стручни соработници од основните и средните училишта и негово објавување на интернет-страницата на Министерството за образование и наука и на Бирото за развој на образованието,

- обезбедување квалитет на обуките преку следење и евалуација на реализацијата на обуките и услугите,
- одземање на акредитација и раскинување на договор со понудувачи на акредитирани програми за обука и понудувачи на услуги.

Член 2

Врз основа на потребите за професионален развој утврдени во Годишната програма за стручно усовршување на наставниците, односно Годишната програма за стручно усовршување на стручните соработници, Бирото за развој на образованието (во натамошниот текст: Бирото) распишува јавен оглас за избор и акредитација на:

- програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално/стручно усовршување на наставници и стручни соработници во основните и средните училишта.

Член 3

Јавниот оглас за акредитација на програми за обука и понудувачи на услуги за професионално/стручно усовршување на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта во Република Северна Македонија треба да содржи:

- потребна документација за учество на јавниот оглас (Пријава - Прилог 1, Понуда - Прилог 10),
- потребна документација согласно член 8-в од Законот за Бирото за развој на образованието (елиминаторни критериуми),
- дополнителни критериуми утврдени во член 5 точка 1, став 1 од овој Правилник (елиминаторни критериуми),
- програма за обука (пополнет Образец 3.а. Содржина на програмата за обука),
- јазик на кој ќе се реализира обуката,
- рок за поднесување на пријавата со документацијата,
- датум и место на јавното отворање на понудите,

- начин на плаќање доколку средствата се обезбедени од проекти одобрени од Министерството и/или други извори,
- други важни информации предвидени во документацијата на јавниот оглас и
- лице за контакт.

Јавниот оглас од став 1 на овој член трае најдолго до 45 дена, но не помалку од 25 дена од денот на неговото објавување, вклучувајќи го и денот на објавувањето.

Јавниот оглас се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик, во еден дневен весник што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на интернет-страницата на Бирото за развој на образованието.

Член 4

Акредитацијата на програмите за обуки и понудувачи на услуги за стручно усвршување на наставници и стручни соработници се врши врз основа на исполнетост на критериумите за:

- содржина на програмата,
- организација на обуката, искуство и капацитет на понудувачот и
- следење на ефектите од обуката.

Член 5

Поблиските критериуми за избор на програмите за обука и понудувачите на услуги се:

1) Организација на обуката, искуство и капацитет на понудувачот

Освен критериумите кои се докажуваат со потребната документација наведена во член 8-в од Законот за Бирото за развој на образованието, дополнително се утврдуваат и следните поблиски критериуми:

- понудувачот на обуки да е регистриран за вршење дејност најмалку пет години пред датумот на објавување на јавниот оглас од член 3 став 1 од овој Правилник,

- минимален вкупен промет на средства во износ од 3.000.000 денари во последните две години,
- изјава дека има искуство во реализација на обуки за професионално усвршување, со подетални информации, како потврда дека има спроведено најмалку три обуки за наставници и/или стручни соработници во формално образование на различни теми во последните пет години сметано до денот на објавување на огласот, заверена и потпишана од овластено лице на понудувачот, поткрепена со доказ (договор, потврда и сл.),
- изјава дека има обезбедено соодветно опремени простории во кои ќе ги спроведува обуките, со наставни помагала за современа реализација на обуките,
- листа со најмалку 10 обучувачи на регионално ниво, односно најмалку 30 обучувачи на државно ниво за соодветната област, кои:
 - имаат најмалку VII/1 степен на образование, односно стекнати најмалку 240 ЕКТС, што се докажува со поднесување копија од диплома или уверение за завршено образование и
 - имаат одржано најмалку две обуки од соодветната област, што се докажува со поднесување на оригинална потврда или препорака за спроведени обуки издадена од институција/фирма за која е извршена услугата или се предавачи на најмалку една студиска програма од соодветната област, што се докажува со поднесување на оригинална потврда издадена од институција за која се врши услугата,
- понудувачот може да предложи исти обучувачи за повеќе региони, доколку процени дека со истото навремено и квалитетно ќе ја реализира обуката,
- обучувачите кои ќе ја спроведат обуката да бидат истите лица кои се предложени од страна на понудувачот,
- по исклучок, понудувачот може да направи замена на максимум двајца обучувачи по регион, односно максимум шест обучувачи на државно ниво, со претходно известување и добиено одобрение од Бирото. За новопредложените обучувачи да се достави до Бирото соодветна документација, согласно условите во јавниот оглас,

- изјава од обучувачите дека се согласни да ги реализираат конкретните обуки и
- изјава заверена и потпишана од раководното/одговорното лице на понудувачот дека истиот не е ДДВ-обврзник (ја доставуваат само понудувачите кои не се ДДВ-обврзници).

Доколку понудувачот не ги исполнi елиминаторните критериуми наброени во точка 1 од член 5, Комисијата не прави вреднување според критериумите од точка 2 и точка 3 од истиот член.

2) Содржина на понудената програма

Програмата за обука треба да содржи: А. Опис на програмата (со сесиите, темите, очекуваните резултати и активностите) и Б. План на обуката. Програмата треба да биде изготвена според насоките дадени во Образец 3.а. Вреднувањето на содржината на понудената програма ќе се прави според индикаторите дадени во Образец 3.б. кои се однесуваат на:

- структурата и организацијата на програмата,
- усогласеност со компетенциите што се очекува да ги стекнат учесниците со обуката,
- заснованост на обуката на најновите научни сознанија од соодветната област,
- фокусираност на активностите на практични сознанија што се применливи во воспитно-образовната работа во училиштето,
- базираност на активностите на интерактивни методи и исклучување на учење,
- следење и поддршка на учесниците за време на обуката,
- усогласеност на траењето на обуката со времето потребно за реализација на активностите.

3) Следење на ефектите од обуката

Програмата за обука треба да предвиди и следење на ефектите од обуката. За таа цел во програмата треба да бидат наведени и описаны постапки/инструменти што се однесуваат на различни аспекти од следењето:

- проверка на задоволството на учесниците од обуката,
- проверка на знаењата на учесниците стекнати во текот на обуката,

- следење на примената на стекнатите сознанија од обуката во наставата, односно во воспитно-образовната работа во училиштето,
- мерење на ефектите од обуката, наменето за училиштата.

Начинот на вреднување на предложените постапки/инструменти е даден во Образец 4.

Член 6

Комисијата за избор на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усвршување на воспитно-образовниот кадар во постапката за избор на понудувач на програма за обука и понудувачи на услуги ги врши следните работи:

- изготвува деловник за својата работа,
- изготвува јавен оглас за акредитација на понудувач на услуги, односно програма за обука и понудувачи на услуги за професионално усвршување на воспитно-образовниот кадар во основните/средните училишта на конкретна/-и тема/-и,
- изготвува документација (техничка и друга документација за јавен оглас) за понудувачите,
- изготвува записник од јавното отворање,
- членовите на Комисијата и претседателот пополнуваат Изјава за непостоење судир на интереси (Прилог 6),
- врши проверка на документацијата за акредитација на програмите за обуки и понудувачите на услуги за стручно усвршување на наставниците и стручните соработници,
- врши евалуација на доставените понуди од понудувачите на програми за обуки и понудувачи на услуги, согласно критериумите од член 5 од овој Правилник,
- доставува извештај од евалуација со предлог за избор на најповолен/-и понудувач/-и на обука и услуги, односно за невршење избор или поништување на постапката заедно со целокупната документација до директорот на Бирото,
- ги известува понудувачите на обука и услуги за извршениот избор/неизбор, односно за поништување на постапката.

Член 7

Постапката за избор и акредитација на програми за обука и понудувачи на услуги, се одвива во следниве фази:

I. Во првата фаза се врши проверка на комплетноста и веродостојноста на приложената документација со цел да се утврди дали понудувачите ги исполнуваат елиминаторните критериуми како услов за понатамошна евалуација, односно премин во следната фаза.

II. Во втората фаза се врши оценување на содржината на понудената програма за обука, согласно Образец бр. 3.б., кој е составен дел на овој Правилник.

III. Во третата фаза се врши бодирање на понудената цена од страна на понудувачот согласно Методологијата за цена на обуката на акредитирани програми за обука дадена во Прилог 5, кој е составен дел на овој Правилник.

Комисијата од член 6 од овој Правилник може да побара во хартиена форма, или по електронска пошта, објаснување за одредени точки од поднесената пријава со документација. Понудувачот е должен да даде одговор во рок од 24 часа од добивањето на барањето.

Член 8

Бодирањето на програмите за обуки и понудувачи на услуги се врши на следниот начин:

- за содржината на програма се предвидуваат 60 бода (детален опис за вреднувањето на содржината на програмата е даден во Образецот бр. 3.6.),
- за предвидени начини на следење на ефектите од обуката 10 бода (детален опис е даден во Образец бр. 4.а. и Образец бр.4.б.) и
- за понудена цена 30 бода (начинот на бодирање на цената се врши согласно формула дадена во Прилог 5).

Член 9

Комисијата од член 6 од овој Правилник по извршената евалуација изготвува извештај со предлог за акредитација на најповолен понудувач на обуки и програма за обука за секоја тема од јавниот оглас и истиот го доставува до директорот на Бирото, со целокупната документација од работата на Комисијата (досие од спроведена постапка).

Извештајот на Комисијата ги содржи податоците за понудувачите и нивното вреднување, утврдените недостатоци, објаснувања за вреднувањето согласно критериумите од јавниот оглас и друго.

Документацијата од работата на Комисијата (досие од спроведена постапка) содржи: пополнети Табела 3.6.1. и Табела 3.6.2. од Образец 3.6. (Прилог 3); Табела 4.6.1. и Табела 4.6.2. од Образец бр. 4.6. (Прилог 4); записник од јавното отворање; извештаи кои се водени за време на работата на Комисијата и сл.

Понудувачите поединечно се известуваат за одлуката донесена од Бирото за избор на најповолен понудувач или за поништување на постапката, со рок на жалба од 15 дена од денот на приемот на одлуката.

По спроведената постапка од страна на Комисијата и конечноста на одлуката, директорот на Бирото донесува решение со кое врши акредитација на програмата за обука, односно на понудувачот на услуги со важност од три години.

Член 10

Бирото, по донесувањето на решението со кое се врши акредитација на програмите за обука на наставници и стручни соработници, издава Каталог на акредитирани понудувачи на програми за обуки на воспитно-образовниот кадар (во натамошниот текст: Каталог) кој се објавува на официјалната интернет-страница на Министерството за образование и наука и на Бирото.

Каталог-верзија на програмата за обука е скратена верзија на понудената програма за обука и е составен дел на понудата на понудувачот на обука (Прилог 2).

Врз основа на Каталогот наставниците, стручните соработници и директорите, во согласност со потребата за професионален развој, вршат избор на акредитирани програми за обуки и го известуваат Бирото за нивниот избор.

За својот избор наставниците, стручните соработници и директорите преку тимот за професионален развој писмено/електронски го известуваат Бирото (Прилог 7).

Член 11

Врз основа на решението со кое се врши акредитација на програмите за обука односно понудувачот на услуги и врз основа на изборот на училиштата, Бирото склучува договори со акредитираните понудувачи на обуки и услуги за стручно усвршување на наставници и стручни соработници за реализација на обуки за програмите кои се избрани од страна на основните и средните училишта во Република Северна Македонија.

Во договорот се уредуваат правата и обврските на договорените страни, а особено:

- обврските и задачите на понудувачот за квалитетно реализирање на акредитираната програма за обука,
- почитувањето на временската рамка за реализација на акредитираната програма за обука,
- квалитетното спроведување на обуките согласно понудената програма за обука,
- навременото доставување на извештаите и друга документација за реализација на акредитираната програма за обука, како на пример: анализа на обработените прашалници за евалуација на обуката и слично,
- изготвувањето и навременото доставување на сертификати за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта кои ја посетиле обуката, а формата и содржината на сертификатот ги пропишува Бирото (Прилог 8.а. и Прилог 8.6.).

Договорот меѓу Бирото и акредитираниот понудувач на обуки се склучува на годишно ниво врз основа на бројот на наставници, односно стручни соработници, кои ја избрале

акредитираната програма за обука на понудувачот од Каталогот. Освен правата и обврските наведени во став 1 на овој член, со договорот се утврдува и:

- начинот на плаќање и цената по наставник, односно стручен соработник, согласно акредитираната програма за обука,
- други одредби кои ќе ги договорат Бирото и понудувачот.

Член 12

Доколку средствата за обуките се обезбедени од други извори, Бирото склучува договор со понудувачот на акредитираната програма за правата и обврските наведени во ставот 2 на член 11 во кој се наведува и начинот на исплата и институцијата која треба да биде насловена на фактурата за исплата на извршената услуга.

По завршувањето на услугата, како основа за исплата, Бирото за развој на образованието до соодветната институција ги доставува следниве документи:

1. оригинална фактура од понудувачот на услугата,
2. еден примерок од финалниот извештај од понудувачот на услугата,
3. копија од списоците на учесници,
4. допис со кој се потврдува реализираната услуга и се бара исплата од институцијата која ги обезбедува средствата за обуките.

Врз основа на овие документи се врши исплата директно до фирмата којашто ја обезбедила услугата.

Член 13

Понудувачот на акредитираната програма за обука со кој е склучен договор мора да достави:

- план за спроведување на обуките во кој се наведени прецизен распоред на активности и други податоци за реализација на обуките, не подоцна од седум дена од денот на склучување на договорот,

- среднорочен извештај за спроведување на обуките,
- финален извештај за реализираната обука, не подоцна од 10 дена од денот на завршувањето на обуката според насоките дадени во Прилог 12,
- банкарска гаранција во висина од 5 % од вредноста на договорот за квалитетно извршување на договорот.

Бирото може да побара доставувањето на извештаите да се спроведе по електронски пат, во хартиена верзија или и на двата начина.

Член 14

Бирото го следи и вреднува спроведувањето на програмите за обука на акредитираните установи, институции и други правни лица преку прибирање и вкрстување на податоци од различни извори, посета за време на спроведувањето на обуките и преглед на документација.

Следењето и вреднувањето на конкретна обука ги врши тим од двајца советници од Бирото врз основа на пополнетиот Образец 3.а. за програмата и согласно формуларот за следење и вреднување на реализација на обука (Прилог 9).

Бирото следи и вреднува најмалку 10 % од обуките што се реализираат според иста програма од страна на ист изведувач.

Бирото може да подготви и дополнителни формулари врз основа на спецификите на обуката.

Член 15

За обезбедување дополнителни информации во врска со спроведените обуки, Бирото може да спроведе поединечни интервјуа, группни интервјуа и/или прашалници со наставниците и стручните соработници кои учествувале на обуките, како и со директорите на училиштата.

Член 16

По завршување на обуката Бирото ќе побара од директорот на училиштето да достави потврда со име и презиме на наставници, односно стручни соработници кои ја следеле обуката (Прилог 13).

Член 17

На понудувачот на акредитираната програма за обука и услуга може да му се одземе акредитацијата доколку:

- не ги почитува обврските и задачите за квалитетно реализације на акредитираната програма за обука и услуга согласно договорот,
- не ја почитува временската рамка за реализација на акредитираната програма за обука и услуга предвидена со договорот,
- не се придржува до утврдената цена согласно договорот,
- не го почитува времето за доставување на извештаите и другата документација за реализација на акредитираната програма за обука и услуга,
- се утврди дека податоците во извештаите и другата документација не се веродостојни,
- на 75 % од посетените обуки за потреба на следење и вреднување на реализацијата на обуките изведувачот добил оценка 1 (не задоволува).

Со одземање на акредитацијата се активира доставената банкарска гаранција.

Член 18

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за избор и акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар во основните и средните училишта во Република Македонија бр. 01-729/2 од 28.04.2016 година, Правилникот за дополнување на Правилникот за избор и акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар во основните и средните училишта во Република Македонија бр. 01-1016/2 од 22.05.2017 година, Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за

избор и акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усвршување на воспитно-образовниот кадар во основните и средните училишта во Република Македонија бр. 01-339/3 од 10.06.2019 година и Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за избор и акредитација на програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усвршување на воспитно-образовниот кадар во основните и средните училишта во Република Македонија бр. 01-426/1 од 19.04.2021 година.

Член 19

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување.

Бр. 01-260/2
3.2.2022 година



Прилог 1

**ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР И АКРЕДИТАЦИЈА НА ПРОГРАМИ ЗА
ОБУКИ И ПОНУДУВАЧИ НА УСЛУГИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР (НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ) ВО
ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на конкурсот објавен во дневните весници

и _____ на ден

_____. ____ година за избор и акредитација на (потребното да се пополни)

(програми за обука/понудувачи на услуги/програми за обуки и понудувачи на услуги)

за професионално усвршување на воспитно-образовниот кадар (наставници и стручни соработници) во _____ училишта во Република Северна

Македонија на тема:

„_____“
односно подтема „_____“

“се пријавуваме

за учество во постапката.

Одговорно лице

Формулар за основни податоци за понудувачот на програми и/или услуги

| 1. А. Детали за понудувачот (да се пополни од страна на понудувачот) | |
|---|--|
| Име на понудувачот | |
| Раководно лице на понудувачот | |
| Контакт лице | |
| Адреса на седиште на понудувачот | |
| Електронска адреса | |
| Телефон | |
| Факс | |
| Интернет страница | |
| 1. Б. Останати податоци за понудувачот | |
| Тип на организација согласно уписот во Централен регистар | |

Прилог 2

Каталог-верзија на предложената програма

Ве молиме пополнете посебен формулар за приложување на секоја програма која е поднесена за одобрување.

Каталог-верзијата треба да биде приложена на македонски јазик:

- **фонт Calibri, 11 големина, единечен проред (single),**
- **маргини: лева (2,2 см), десна (1 см), горе (1,2 см), долу (1,2 см).**

Каталог-верзијата не смее да биде подолга од 3 страници!

КАТАЛОГ-ВЕРЗИЈА

Наслов на програмата за обука:

Изведувач на обуката:

Времетраење на обуката (во часови и денови):

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБУКАТА

| | |
|--|--|
| Подрачје на компетенции | |
| Очекувани резултати (за што ќе бидат обучени учесниците) | |
| Теми и кус опис на содржините за секоја тема | |
| Агенда на обуката | |
| Јазик на кој се реализира обуката | |
| Очекувани ефекти од обуката врз воспитно-образовната дејност во училиштето | |
| Дополнителни информации (по избор на изведувачот) | |

ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО НА ИЗВЕДУВАЧОТ

Се наведуваат најмногу 5 одржани обуки во формалното образование

| Тема на обуката | Учесници за кои била наменета | Приближен број на учесници во обуката | Година на одржување |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Прилог 3

Образец 3.а. Содржина на програмата за обука

A. ОПИС НА ПРОГРАМАТА

Приложената програма треба да ги содржи следните елементи на обуката:

- број на сесии и времетраење на секоја од нив
- наслов на темите во рамки на секоја сесија и опис на содржината на темите, со наведување на теориската рамка на вклучените содржини
- наведување на очекуваните резултати во рамки на секоја тема со кратко образложение за нивната поврзаност со компетенциите што учесниците треба да ги стекнат
- кус опис на активностите на обукувачот и на учесниците во рамки на секоја тема и образложение како активностите придонесуваат за активно учество на учесниците и за стекнување сознанија што се применедви во воспитно-образовната работа во училиштето.

Б. ПЛАН НА ОБУКАТА

Планот на обуката претставува табеларен приказ на секоја одделна сесија од обуката, според елементите наведени во долуприкажаниот модел.

СЕСИЈА 1. (минути) (се наведува времетраењето на сесијата во минути)

1. Тема: (се наведува насловот на темата)

| | |
|---|--|
| Активности Се набројуваат сите активности на обукувачот (пр. презентација на содржини, дискусија со учесниците) и на учесниците (пр. работа во групи, индивидуална работа). | Работен материјал (доколку е предвидено) Се наведуваат работните листи или другиот работен материјал што е предвиден за реализација на активноста. |
| • | |
| • | |
| • | |

Образец 3.6. Вреднување на содржината на понудената програма

Во првата колона од Табела 3.6.1. се дадени индикаторите (вкупно 6) според кои се вреднува понудената програма од содржинска гледна точка. За секој индикатор се доделуваат бодови по еден или повеќе основи (ставки). За најголем број ставки (13) вреднувањето се прави на скала од 1 до 4 бода, а за 4 ставки вреднувањето е на скала од 1 до 2 бода. Во табелата се дадени барања за 2 бода на сите ставки и за 4 бода за ставките кои достигнуваат до тоа ниво. Притоа, се подразбира дека доколку програмата не го достинува барањето барањето поставено за 2 бода, за ставката се доделува само 1 бод. Следствено на тоа, доколку програмата го надминува барањето дадено за 2 бода, но не го достигнува барањето поставено за 4 бода, на ставката се доделуваат 3 бода. Вкупниот број бодови за сите ставки на сите индикатори може да достигне 60.

Табела 3.6.1. ја користат членовите на Комисијата (оценувачите) како образец за индивидуално вреднување на содржината на секоја понудена програма. Секој оценувач ја вреднува секоја ставка (ѝ доделува бодови) според дадените насоки и доделените бодови ги запишува во табелата. Потоа од нив ги изведува вкупните бодови за секој индикатор (како сума од бодовите на сите ставки во рамки на дадениот индикатор) и така добиените бодови ги запишува во табелата.

Табела 3.6.1.

| Индикатори | 4 бода | 3 бода | 2 бода | Доделени бодови од индивидуален оценувач за секоја ставка | |
|---|---|--|--------|---|-----------|
| | | | | 1 бод | индикатор |
| 1. Програмата ја следи барањата структура. | Програмата ги содржи сите структурни елементи (сесии, теми, очекувани резултати, содржини, активности) кои се доследно именувани и јасно препознатливи. | Програмата не ги содржи сите структурни елементи ИЛИ структурните елементи во програмата не се доследно именувани и јасно препознатливи. | | | |
| 2. Темите се релевантни за подрачјето на обуката и очекуваните резултати се | Поврзаноста на сите теми и нивните содржини со подрачјето на кое се однесува обуката е јасна и очигледна. | За 50 % од темите или за половината од содржините вклучени во темите нема јасна и очигледна поврзаност со подрачјето на кое се однесува обуката. | | | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>попрзани со компетенциите од подрачјето.</p> | <p>Сите очекувани резултати се поврзани со конкретни компетенции од подрачјето на обуката и нивната поврзаност е очигледна.</p> <p>Сите видови компетенции (профессионални вредности, знаења/разбирања и способности/вештини) се застапени во очекуваните резултати и најмалку 50 % од нив се однесуваат на способности/вештини.</p> <p>Сите очекувани резултати може да бидат постигнати со обуката.</p> | <p>За 50 % од очекуваните резултати не е очигледна нивната поврзаност со конкретни компетенции од подрачјето на обуката</p> <p>Најмалку 75 % од компетенциите застапени во обуката се однесуваат само на знаења/разбирања.</p> <p>За 50 % од очекуваните резултати не е реалистично да се очекува да бидат постигнати со обуката.</p> <p>75 % од содржините не се релевантни за темите во кои се вклучени И/ИЛИ насловите на 25 % од темите не соодветствуваат на содржините вклучени во нив.</p> <p>За 50 % од темите не се наведени современи теориски сознанија од кои се изведени нивните содржини.</p> <p>/ /</p> |
| | | <p>Во описот на содржините во рамки на сите теми е вклучено и повикување на научно-</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | стручна литература со наведување на изворот. |
| 4. Активностите придонесуваат за активно и кооперативно учење и за стекнување практични сознанија што се применливи во воспитно-образовната работа во училиштето. | Сите активности се детално описаны (даден е опис на сите чекори за нивно задавање и спроведување). | 75 % од активностите се детално описаны, а во преостанатите 25 % недостасува опис на чекорите за задавање И/ИЛИ на чекорите за спроведување. | |
| | Секоја активност е експлицитно поврзана со конкретни очекувани резултати (еден или повеќе). | 75 % од активностите се поврзани со конкретни очекувани резултати (еден или повеќе). | За секој очекуван резултат е предвидена соодветна активност. |
| | / | / | 75 % од активностите на учесниците се базираат на претходни искуства И/ИЛИ се надворзруваат на предзнаената на учесниците. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| изработка на постери/презентации, класификации/категоризации и, анализа на содржини/случай, симулации, и игрови активности). | За секоја активност со учесниците се предвидени соодветни материјали за реализација (работен лист, работен прибор и сл.). | 75 % од активностите со учесниците се покриени со соодветен материјал за реализација | |
| 5. Обуката вклучува следење и поддршка на учесниците за време на нејзината реализација | / | За секоја тема се предвидени релевантни прашања за рефлексија од страна на учесниците во врска со стекнатите компетенции и начини на кои учесниците може да поставуваат прашања за разјаснување до обучувачот. | |
| 6. Предвиденото времетраење на обуката соодветствува на времето потребно за реализација на програмата за обука. | / | Времетраењето на обуката овозможкува реализација на сите предвидени активности и бројот и времетраењето на сесиите овозможуваат ефективно и ефикасно користење на времето. | |

Табела 3.6.2. ја пополнуваат сите членови на Комисијата заедно. Во неа се внесуваат вкупните бодови што ги дал секој оценувач за секој индикатор. Во крајната колона се внесуваат просечните вредности (аритметичките средини) на доделените бодови од сите членови на Комисијата. Доколку износот на просечните бодови за секој индикатор го достигнува или надминува минимумот потребни бодови за индикаторот наведен во табелата, Комисијата заклучува дека содржината на програмата задоволува во полед на барањата.

Табела 3.6.2

| Индикатори | Минимум бодови за индикаторот | Доделени бодови | | | | Просечно бодови за индикатор от |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | Оценувач 1 | Оценувач 2 | Оценувач 3 | Оценувач 4 | |
| 1. Програмата ја следи бараната структура. | 4 | | | | | |
| 2. Темите се релевантни за подрачјето на обуката и очекуваните резултати се поврзани со компетенциите од подрачјето. | 11 (без ниту една ставка со 1) | | | | | |
| 3. Содржините се релевантни за темите и се засновани на современите теориски сознанија. | 7 (без ниту една ставка со 1) | | | | | |
| 4. Активностите придонесуваат за активно и кооперативно учење и за стекнување практични сознанија што се применливи во воспитно-образовната работа во училиштето. | 18 (без ниту една ставка со 1) | | | | | |
| 5. Обуката вклучува следење и поддршка на учесниците за време на нејзината реализација. | 2 | | | | | |
| 6. Предвиденото времетраење на обуката соодветствува на времето потребно за реализација на програмата за обука. | 2 | | | | | |

Прилог 4**Образец 4.а. Следење на ефектите од обуката**

Приложената програма треба да ги опише начините на следење на ефектите од обуката што се однесуваат на:

1. проверка на задоволството на учесниците од обуката,
2. проверка на знаењата на учесниците стекнати во текот на обуката,
3. следење на применената на стекнатите сознанија од обуката во наставата, односно во воспитно-образовната работа во училиштето,
4. мерење на ефектите од обуката, наменето за училиштата.

Образец 4.6. Вреднување на следењето на ефектите од обуката

Табела 4.6.1. претставува образец кој го пополнува индивидуално секој член од Комисијата. Во табелата се презентирани сите аспекти од следењето на ефектите од обуката што се предмет на вреднување (вкупно 4) и за секој аспект се дадени 2 - 3 индикатори. Присуството на секој од нив во програмата за обука носи 1 бод, а отсуството или несоодветното присуство носи 0 бодови. Вкупниот број бодови за сите индикатори може да достигне 10.

Табела 4.6.1.

| <i>Индикатори во рамки на секој аспект на следењето</i> | <i>Доделени бодови од индивидуален оценувач</i> |
|---|---|
| 1. Проверка на задоволството на учесниците од обуката | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Детално е описана постапката за проверка на задоволството на учесниците од обуката. • Јасно се објаснети сите аспекти врз основа на кои ќе се проверува задоволството на учесниците од обуката (содржината на обуката, пристапот на обучувачите, ефектите кај учесниците, организацијата на обуката и сл.). | |
| 2. Проверка на знаењата на учесниците стекнати во текот на обуката | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Детално е описана постапката за проверка на знаењата на учесниците стекнати во текот на обуката. • Наведени се сите конкретни знаења што произлегуваат од обуката и ќе бидат предмет на проверка. | |
| 3. Примена на стекнатите сознанија од обуката во воспитно-образовната работа во училиштето | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Наведени се различни постапки/техники преку кои може да се евидентира применета на сознанијата од конкретната обука во училишната пракса. • Јасно се објаснети наведените постапки/техники преку кои може да се евидентира применета на сознанијата од конкретната обука во училишната пракса. • Наведени се и описаны различни начини на кои може да се споделуваат искуствата од применета на сознанијата во училишната пракса. | |
| 4. Мерење на ефектите од обуката, наменето за училиштата | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Наведена е реlevantна и реалистична постапка што може да се применува во училиштата со цел да се мерат ефектите од обуката. • Јасно е описана наведената постапка за мерење на ефектите од обуката од страна на училиштата. • Објаснети се сите аспекти на мерењето на ефектите од обуката во училиштата. | |

Табела 4.6.2. ја пополнуваат сите членови на Комисијата заедно. Во неа се внесуваат бодовите што ги дал секој оценувач за секој индикатор. Конечниот број на бодови за секој индикатор може да биде 1 или 0, зависно од индивидуалното изјаснување на секој оценувач. Доколку најмалку четворица од петте оценувачи дале по 1 бод за конкретен индикатор, конечната оценка за индикаторот е 1 бод. Следствено на тоа, во случај најмалку двајца од оценувачите да дадат по 0 бодови за конкретен индикатор, вкупната оценка за индикаторот изнесува 0. Конечните бодови се внесуваат во крајната колона во табелата.

Минималниот број бодови што треба да се достигне со вреднувањето за да може да се смета дека програмата задоволува во поглед на барањата за следење на ефектите од обуката изнесува 8, при што за ниту едно од четирите подрачја не смее да се добијат вкупно 0 бодови. Тоа значи дека програмата задоволува во поглед на барањата за следење на ефектите од обуката доколку најмногу 2 индикатора отсуствуваат или не се согласно барањата.

Табела 4.6.2.

| Индикатори во рамки на секој аспект на следењето | Минимум бодови | Оценувач 1 | Оценувач 2 | Оценувач 3 | Оценувач 4 | Оценувач 5 | Конечни бодови |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1. Проверка на задоволството на учесниците од обуката | | | | | | | |
| • Детално е описана постапката за проверка на задоволството на учесниците од обуката. | | | | | | | |
| • Јасно се објаснети сите аспекти врз основа на кои ќе се проверува задоволството на учесниците од обуката. | 1 - 2 | | | | | | |
| 2. Проверка на знаењата на учесниците стекнати во текот на обуката | | | | | | | |
| • Детално е описана постапката за проверка на знаењата на учесниците стекнати во текот на обуката. | | | | | | | |
| • Наведени се сите конкретни знаења што произлегуваат од обуката и ќе бидат предмет на проверка. | 1 - 2 | | | | | | |
| 3. Примена на стекнатите сознанија од обуката во воспитно-образовната работа во училиштето | | | | | | | |
| • Наведени се различни постапки/техники преку кои може да се евидентира примената на | 2 - 3 | | | | | | |

Прилог 5

БОДИРАЊЕ НА ПОНУДЕНА ЦЕНА

Наслов на предложената програма за обука: _____

Изведувач на програмата: _____

При пресметување на цената земени се предвид ДДВ и останатите трошоци и попусти на понудувачот. При бодирањето на цената на понудувачот се зема предвид цената по ученик без ДДВ.

| ЦЕНА | |
|--|--|
| Цена по ученик без ДДВ | |
| Бодови за цена: | |
| <u>Минимална ц.п. x бодови за цена</u> ц.п. | |

Објаснување: Цената на понудувачот (ц.п.) кој понудил најниска цена (без пресметан ДДВ) за програма за обука во рамки на иста тема се множи со максималниот број бодови предвидени согласно конкурсот за критериумот цена (30) и се дели со цената на конкретниот понудувач.

Прилог 6

ИЗЈАВА ЗА НЕПОСТОЕЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

Јас, _____, вработен/вработена во Бирото за развој на образованието

на работно место _____, во Сектор _____, изјавувам, под морална и правна одговорност, дека со моето членување во Комисијата немам корист од резултатите од одобрувањето на програмата, ниту друг судир на интереси.

Изјавил,

Прилог 7

ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗБОР НА АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ И УСЛУГИ

| Училиште | Општина | Шифра на избраната програма | Избран јазик на обуката | Име и презиме на учесник |
|----------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Напомена: Табелата се пополнува електронски, според упатства дадени од страна на Бирото за развој на образоването.

Прилог 8.а.

(ЛОГО НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
УСЛУГИТЕ)

(ЛОГО НА ПОНУДУВАЧОТ НА ОБУКАТА И
УСЛУГИТЕ)

СЕРТИФИКАТ

(име и презиме)

од _____
(училиште, место и општина)

за учество во обука под наслов _____
од подрачјето _____ на основни професионални компетенции
во времетраење од _____ часа.

Директор
Биро за развој на образованието

(место и датум на издавање)

(понудувач на обуката и услуги)

Прилог 8.6.

(ЛИГО НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО)
УСЛУГТИЕ)

(ЛОГО НА ПОНУДУВАЧОТ НА ОБУКАТА И

СЕРТИФИКАТ/CERTIFIKATE

(име и презиме/емри е мбиемри)

од/nga _____
(училиште, место и општина / shkolla, vendi dhe komuna)

за учество во обука под наслов / рөр пјесëмarrje нё trajnimin me titull _____
од подрачјето/nga fusha _____
на основни професионални компетенции / tё kompetencave themelore
profesionale
во времетраение од/nё kohëzgjatje prej _____ часа/orë.

Директор/Drejtori
trajnimit dhe shërbimeve
Биро за развој на образованитео/
Byroja e Zhvillimit të Arsimit

(место и датум на издавање /vendi dhe data e dorëzimit) (понудувач на обуката и услуги/ofertues i

Прилог 9

ФОРМУЛАР ЗА СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБУКА

| |
|---|
| Наслов на обуката: |
| Изведувач: |
| Обучувач/обучувачи: |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| Датум на следење: |
| Простор на одржување на обуката: |
| Град и општина: |
| Број на присутни учесници: |

| | Категорија | Белешки од набљудувањето | Оценка | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | во целост (3) | дедумно (2) | воопшто не |
| Содржината на обуката | Обуката го следи описот и планот на акредитираната програма. | | | | |
| | Учесниците добиваат увид во програмата за обука (темите и содржините) преку пауерпоинг-презентација. | | | | |
| | Пауерпоинг-презентацијата не е прераскажување на содржините, туку резимирање на главните поенти со оптимално визуелно уредување на текстот. | | | | |
| | Пауерпоинг-презентацијата служи како поддршка на обучувачот, а не како единствен извор на информации за учесниците. | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Активностите за учесниците се базираат на претходни искуства и/или се надоврзуваат на предзнаената на учесниците. | | | |
| | Активностите за учесниците се поврзани со примери од воспитно-образовната пракса и/или се применливи во воспитно-образовната пракса. | | | |
| | Активностите се реализираат преку работа во мали групи и/или преку други облици на активно учење (дискусији, играње улоги, решавање проблеми, анализа на случаи). | | | |
| | За секоја активност за учесниците се предвидени соодветни материјали за реализација (работен лист, работен прибор и сл.). | | | |
| | Времетраењето на обуката овозможува реализација на сите предвидени активности. | | | |

Вкупно поени: Содржината на обуката

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|------|---------|---------|---------|--------|
| (27) | (25-26) | (22-24) | (19-21) | (9-18) |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Работата на обучувачот (обучувачите)¹ | Очекуваните резултати ги прави јасни за учесниците. | | | |
| | Демонстрира познавање на содржините на обуката и сигурност во презентирањето на содржините. | | | |
| | Ја користи пауерпоинт-презентацијата како поддршка за истакнување на главните поенти, наместо само да го чита напишаното на слајдовите. | | | |

¹ Се пополнува за секој обучувач одделно

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Користи дискусија за да поттикне интеракција со учесниците. | | | |
| | Поставува прашања за рефлексија за да стекне увид колку учесниците ја следат и разбираат содржината на обуката. | | | |
| | Ги поттикнува учесниците да поставуваат прашања за разјаснување и дава соодветни објаснувања. | | | |

Вкупно поени: Квалитет на работата на обучувачот

| 5 (18) | 4 (17) | 3 (15-16) | 2 (13-14) | 1 (6-12) |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Организација на обуката | Просторијата во која се реализира обуката е соодветна на потребите што ги диктира обуката. | | | |
| | Опремата е функционална во текот а целата обука и е прилагодена на потребите на обуката. | | | |
| | Обезбедени се сите работни материјали потребни за обуката. | | | |
| | Предвидената временска организација на обуката (времетраењето на сесиите и бројот на сесии во рамки на еден ден) е запазена. | | | |
| | Обучувачот води евиденција за присутност. | | | |

Вкупно поени: Организација на обуката

| 5 (15) | 4 (14) | 3 (13) | 2 (11-12) | 1 (5-10) |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|

| |
|--|
| |
|--|

ОЦЕНКА НА КВАЛИТЕТОТ НА ОБУКАТА: _____

[Доколку е добиена оценка 1 на најмалку едно од трите подрачја за вреднување, се смета дека обуката НЕ ЗАДОВОЛУВА и тоа се запишува како оценка 1. Доколку нема ниту едно подрачје оценето со 1, се пресметува аритметичка средина од оценки дадени за сите три подрачја и добиениот износ се запишува како оценка на квалитетот на обуката.]

Дополнителни коментари:

Тим за следење:

1. _____
(име, презиме и потпис)

2. _____
(име, презиме и потпис)

Прилог 10

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт-информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

Дел II – Техничка и финансиска понуда

II.1. Согласни сме да ја понудиме услугата:

Цената по учесник, без ДДВ, изнесува _____ денари (со бројки),
односно _____ (со букви).

ДДВ изнесува _____ денари (со бројки),
односно _____ (со букви).

II.2. Со поднесување на оваа понуда во целост ги прифаќаме условите предвидени во
јавниот оглас и документацијата.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)

Прилог 11

(ЛОГО НА ПОНУДУВАЧОТ НА ОБУКАТА И УСЛУГТИ)

СПИСОК ЗА ПРИСУСТВО НА АКРЕДИТИРАНА ОБУКА

Наслов на обуката

Обучувач/-и

Место на одржување

Latym

Прилог 12

(понудувач на услуги)

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

Финалниот извештај треба да ги содржи следните информации за обуката:

1. Опис на текот на спроведувањето на обуките со нагласување на:

- бројот на одржани обуки, местото и датите на одржување на секоја обука,
- бројот на вклучени учесници во обуките и објаснение за нивната редовност (оригиналните списоци за учество на обуките се доставуваат во прилог),
- бројот на ангажирани обучувачи,
- јазик на реализација на обуката.

2. Вреднување на обуките со вклучување на:

- број на обуки што се мониторирани од страна на советниците од Бирото, наведување на советниците што мониторираат и опис на временската рамка на спроведеното мониторирање,
- резултати од анализа на прашалниците од евалуацијата на обуката од страна на учесниците (пополнетите прашалници се доставуваат до Бирото во оригинал),
- самоевалуација на спроведените обуки од страна на обучувачите (резиме од сите спроведени обуки).

3. Споредување на планираните активности на терен од аспект на:

- евентуални разлики меѓу планираното и реализираното,
- предизвиците при реализацијата и како се надминати и
- стекнати искуства и препораки за во иднина.

Финалниот извештај треба да содржи потпис и печат на раководителот на институцијата/организацијата, а сите приложени документи кон извештајот да бидат оверени со потпис и печат (на секоја страница) од раководното лице на организацијата/институцијата.

Прилог 13

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВО ВО ОБУКА

| | |
|--|--|
| Училиште: | |
| Град/општина: | |
| Име и презиме на директорот на училиштето: | |

ДИРЕКТОРОТ ПОТВРДУВА ДЕКА НАСТАВНИЦИТЕ/СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ НАВЕДЕНИ ВО СЛЕДНАТА ТАБЕЛА ГИ СЛЕДЕА ПОСОЧЕНите ОБУКИ:

| Шифра на обуката | Име и презиме на учесниците | Работно место |
|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Потпис и печат

Дата